

Врз основа на претходната најава за објавување на Јавен повик 02/2011 од 16.07.2011 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013), Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2011 година, во периодот од 18-29 Јули организира инфо денови.

Со цел запознавање со можностите и начините за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 на **25 Јули 2011** организира инфо ден со што граѓаните на општина Демир Хисар ќе се запознаат со можностите и начините за користење на средствата од ИПАРД Програмата и тоа:

- со почеток во **17 часот во Сопотница**, Подрачно училиште „Браќа Миладиновци“,

- со почеток во **19 часот во Демир Хисар**, Дом на култура „Илинден“ (Сала за состаноци),

- **Мерка 101** - Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно реструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија каде што прифатливи проекти се оние чиј вкупен износ на прифатливи трошоци е од минимум 5.000 евра, (308.031,50 денари во денарска противвредност) и максимум 400.000 евра, (24.642.520,00 денари воденарска противвредност), Јавениот повик за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2007-2013 се однесува за следниве мерки:

- **Мерка 103** - Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи со нивно реструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија каде што прифатливи проекти се оние чии вкупен износ на прифатливи трошоци е од 15.000 евра (924.094,50 денари во денарска противвредност)

и максимум 800.000 евра, (49.285.040,00 денари во денарска противвредност) со исклучок на инвестиции за воспоставување на кланични капацитети за живина каде што прифатливи проекти се оние чии вкупен износ на прифатливи трошоци може да достигне максимум 3.000.000 евра (184.818.900,00 денари во денарска противвредност), и

**- Мерка 302** - Диверзификација и развој на руралните економски активности каде што прифатливи проекти се оние чии вкупен износ на прифатливи трошоци е минимум 5.000 евра (308.031,50 денари во денарска противвредност) и 200.000 евра (12.321.260,00 денари во денарска противвредност). За мерка 101 и мерка 103 барања може да доставуваат физички и правни лица за инвестиции лоцирани на територијата на Република Македонија, додека за мерка 302 барања може да доставуваат физички и правни лица за инвестиции кои се наоѓаат во рурални средини.

#### Подетални информации:

Веб линк: [Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој](#)

Веб линк: [Тело за управување со ИПАРД, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопнаство](#)

или во општина Демир Хисар, Одделение за Локален Економски Развој и јавни дејности

тел.: 047-552-661

е-маил: [opstinademirhisar@yahoo.com](mailto:opstinademirhisar@yahoo.com)